

Јован Костовски

Томе Владимирски

ТОМЕ Владимирски е дете на Скопје. Роден е пред 65 години. Кој знае кога, неговите предци се спуштиле од скопско-преспанските зи-
соции и се насладиле во најтичишниот крај на ста-
рото Скопје, во Пајко Маало. Тука Томе го минуваша
своето детство, тука ја минуваша својата рана мла-
дост. Додека учи основно училиште и гимназија,
него го опфаќаша две пасии, меѓу кои на прв пог-
лед тешко се наоѓа потесна врска: ако не прави
шарканици од ликови и ситуации по тетратките и
извидите на пајкомалските кукки, Томе неуморно из-
ведуваша физикултурни вежби, а во летните месеци
ужива во пливачието и во скоковите во немирните
бранивци на близнаките Вардар. Така тој овладува со
две дисциплини — дисциплината на чувство и ду-
хот на телото, на мускулатурата. Првата пасија го
овладува кај стариот мајстор Димитрије Зографски,
кај кого, заедно со Никола Мартиноски, ги добива
првите поуки за сликарската вештина.

Некако во тоа време едно силно доживување на
младиот Томе уште повеќе ќе го приврзе кон сли-
карството. Тоа е неговата средба со добродушниот
сликар, сега веќе покоен, загинат во земјотресот,
Димитар Пандилов, од лозата на славниот зограф
Дичо. Тогаш Пандилов имаше приредено изложба
во Скопје. Еве како за тоа се скекава самиот Томе
Владимирски:

— Првата средба со уметничка слика ќе ја па-
метувам секогаш. Беше тоа во 1926 година, на из-
ложбата на Димитар Пандилов... Не знам како,
дали го забележка моето восхитување, што ли, —
но тој обрна внимание на мене. Се заинтресира
уште повеќе кога му реков дека цртањето е моја
пасија. Дојде кај мене дома, ги разгледа цртежите,
беше задовolen. И така, уште повеќе го развишна
во мене пламенот на желбата да станам сликар...

Така започнува уметничкиот пат на Томе Владимирски, така започнува величината и робувањето
на уметничкиот позив кај него. Зашто, барањето
свој соопштен израз за доживувањата, преку линија и боја, ќе стане и ќе остане негова страшна љубов,
ќе стане и ќе остане животна пасија и смисла на
животот. Оттогаш, до ден денешен.

Тоа, по свршувањето на гимназијата во родни-
от град, ќе го одведе, во 1928 година, во Ликовната
академија во Белград. Таков чекор може да направи
само еден ентузијаст, само еден запаленек каков
што бил Томе, зашто тој оди на студии без никакви
обезбедени средства. За да биде случајот покомпли-
циран, тој задоцнува со приемниот испит. Меѓутоа,
случајот пак сакал да биде спрекен со тоа што неговите
цртежи ги видел познатиот графичар Јанка
Идачковиќ, поклонник на македонскиот мотив. Со
негово заземање Томе е пуштен на квалификацион-



ниот испит, а потоа и примен во ликовната школа.
Оваа школа, заедно со двегодишниот академски
курс на неа, Томе ја завршува со успех во 1935 година.

Како ги минал Томе тие шест години во Бел-
град без начија финансиска помош — тоа го знае
тој самиот, но го знаат и неколцина негови блиски
другари. Прераскажани сега, тие времиња можат
да изгледаат и комични, особено ако раскажувачот
има склоност и смисла за шега и смеа. Ако за тоа
ви раскажува музичарот Живко Фирфов во мом-
ент кога е добро расположен, верувајте дека ис-
крено ќе се насладите. Ке се насладите до толку по-
веќе до колку ќе ѝ дозволите на вашата фантазија да ви долови две момчиња натоварени со молер-
ски скали, кофи, купли за боја, четки и друг алат —
како бразат низ белградските улици кон некоја
„народна кујна“. Па во што е работата? Томе веќе
ја „искибицирал“ известената фирмa на односната
„народна кујна“, го уверил сопственикот дека фирмата
треба да се обнови и се пазарил: нова фирмa
за 15 дена храна за двајца изгладнети студенти —
уметници...

НО КОГА веќе се тргнал по трнливите врви-
ци на уметничкиот живот, упорните и от-
порните не застануваат на половина пат.
Владимирски е еден од таквите и тој смело оди напред.
Добива стипендии и заминува на три години
во Прага, каде што специјализира композиција кај професорот Јакоб Обровски, збогатувајќи го умет-
ничкото искуство и проширувајќи ја ликовната и
општата култура.

При завршувањето на студиите, Владимирски приедува изложба во Прага. При обележувањето на тематиката на изложените творби, споменува дека, покрај другото, на изложбата се застапени и слики со мотиви од Македонија. Тоа е причина за неугодностите што ќе ги доживее во тогашната југословенска амбасада во Прага. Амбасадорот, нејкојси Протиќ, го повикува кај себе и сериозно му забележува за тоа што го употребил името Македонија... Но и тоа некако скриве се спршувача и Владимирски со диплома в себ и со пофалб од критиката за неговата прва изложба, се враќа во родниот град на Вардар, за да продолжи да го доживува неговиот пулс и да го обележува низ линија и боја...

Во тој време во Скопје се забележува доста живо културно-уметничко движење, создадено со поранешното или тогашното присуство на цела една плејада од напредни млади лиље со слободарски општествени и уметнички преокупации. Тука се веќе првите наши школувани сликари Личенски и Мартински, и неразделните другари и колеги на Владимирски — сликарот карикатурист Василие Поповиќ — Цицо и скулпторот Димче Годоровски; околу универзитетскиот професор д-р Душан Недељковиќ се формираше цела една група од напредни младенци; суптилниот поет Велимир Живојновиќ — Масука, како управник на Скопското театар, ги пушта на сцена, на македонски јазик, „Печалбите“ на Антон Панов и драмските творби на Ристо Крле; вечниот скитник, „бандит или поет“ Раде Драинац — поддржкува скопската боемија низ бескрајните нокни седеници по скопските кафеани „Маргер“, „Париз“, „Цекиќ“, „Фрушка Гора“, струјејќи ја по јаските на позајмната виолина од нокниот свирак и пејејќи ја со вечно заспинатиот глас својата најсакана шансона „Parle moi d'amour“ веќе се пројавуваат и младите македонски музичари Тодор Скаловски, Петре Богданов — Кочко, Трајко Прокопиес, Илија Чуваловски, којшто подоцна ќе ја изнесери музиката и ќе се оддаде на глума; низ театарот минуваат или во него помалку или повеќе се задржуваат, а некои остануваат за целото време: Рашица Плавовиќ, Бојан Ступица, Сава Северова, Миливој Живановиќ, Синиша Раваси, Владимир Сркбински, Тодор Николовски, Петре Пеличиќ; во тој време Кочо Рацин, Александар Аксакиќ и Јован Горѓевиќ веќе одамна ја имаат издадено својата забирка „1932“, а Чедомир Миндеровиќ и Цеко Стефановиќ своите „Документи“; во слаткарницата „Мидка“ Владимирски најчесто ќе го сртнеме во срдчен разговор со неговите најблиски другари Душко Поповиќ, оној што подоцна изјавија фашисти ќе го обесат во тиранскиот затвор, и со тогашниот дописник на „Политика“ Миле Виторовиќ, којшто прв направи основен речник од македонскиот мајсторски, башкачки жаргон. Друштвото на пријателите на уметноста „Дејимија“ во најголема мера е активирано и, макар што преку него скопските гостоји малограѓански се изживуваат, тоа сепак придонесува за афирмацијата на младите таленти...

Во таква средина и во таква атмосфера Томе Владимирски уште повеќе ги разгрнува своите творечки способности. Пасионираните сликар сака да живее слободен уметнички живот, да не биде зависен од трајански обврски и од работно време. Како некогаш, во детските и младешките години, тој скита по скопските улици со турска калдрма и по калливите чигмаци со старовремски чатии и чардаци, прави изгети по средновековните манастири низ Скопско-норогоријата, талка по зелените брегови на Вардар и оттаму донесува одгласи од своите лирски трепети и волнувања, забележани на хартија и платно, со молив и маслена боја. Со нив испапува на неколку групни и самостојни изложби,

сртвувајќи го на себе вниманието на јавноста и спечалувајќи ги нејзините симпатии со искреноста и неподредноста на сликарското кажување.

Но кој можел да живее исклучиво од „чиста уметност“? Вистина, и на самостојните и на групните изложби најголем број од окупните слики го носат потписот на Владимирски, но тоа сепак никако не може да биде достаточје за секојдневниот, неумоливо прозаичниот живот. Така Владимирски во 1939 година стапува како сценограф во Народниот театар во Скопје, заедно со Никола Мартиноски и Цицо Поповиќ. На таа должност останува до пензионирањето, пред една година.

И не зрешејќи Томе, ми се чини, што се зафатил со сценографијата. Зашто, за онаа четвртина век, колку што беше на работа во театарот, неговото ликовно творештво го красат и безброй сценографски реализацији што не малку имаат придонесот за дополнување на уметничкиот израз на сценските дела во нашиот театар што тие ликовно ги илустрираат... А при сето тоа, Владимирски никогаш не преставува да слика и да се појавува со изложби — да действува активно и постојано да го потврдува своето присуство во ликовниот живот на нашиот град и на нашата земја.

Еве, тоа би биле основните животни податоци за академскиот сликар Томе Владимирски, со попатни нагласувања на неговите уметнички склоности и стремежи. Ако сакаме да додадеме кон тоа елементи што ќе ќе помогнат да го сфаќаме уште повеќе како човек, ќе мораме да спомнеме дека тој е вистински трубојник, неуморно работлив човек, во вечно барање на верен уметнички израз на своите доживувања. Пословично скромен и ненаметлив, но затој отворен, искрен, дружелубив и човеколубив, Владимирски е типично добар човек, мил човек, што многу лесно и многу брзо ги задобива симпатиите на секој оној што ќе се сртне со него. Се надевам дека нема да ми противречите ако тврдам дека Цицо Поповиќ како карикатурист знаше да ги одбере и да ги обележи оние карактеристики на лицот што ја сочинуваат неговите суштини. Цицовите карикатури на Томе Владимирски носат една широка, блага, словенска наслевка, наслевка на благороден, добар човек. Таа благородност, таа доброта, таа благост — тоа се белезите на карактерот на Томе Владимирски...

ОДАМНА е утврдено дека Владимирски е еден од оние некојцина наши ликовни уметници, што се формирани уште пред војната како искрени интерпретатори на нашето поднебје, на нашиот живот, на нашиот човек... Како речиси сите сликари, и Владимирски има еден скромен албум на фотографски репродукции од своите творби, особено од почетниот период. На првата страница од неговиот албум горе е богата композиција со скоро стотина човечки фигури, којшто би можеле условно да ја наречеме „Оро се вие крај манастирот“; под неа е пейзаж на Вардар, со немирни речни бранови и смрзнати плодни брегови, додека во далечината се извишуваат остри планински врвови што го потпираат мирното небо. На оваа прва страница од албумот на Владимирски како да е проглашено неговото тематско кredo на кое до ден дешен ѝ останал верен. За такви сликарски остварувања на Томе Владимирски, по повод на една од неговите први изложби, немирниот поет Раде Драинац има напишано дека „лије се истакнуваат со сензibilitета и тонкото модулирање, особено кога е во прашање пејзаж“, — па потој заклучува: „Она што е најмногу за пофалба кај овој млад сликар, тоа е реализтичкото третирање на објектите“.

Ако им веруваме на овие констатации, — а нема никакви причини да не им веруваме, — тогаш можеме да видиме дека Томе Владимирски покрај

ситој растеж како уметник, им останал верен на своите ликовни концепции од првите денови кога јавно истапуваше како сликар.

Владимирски не е склон кон вербални декларации за правци во уметноста, а уште помалку е исклучив кога се работи за оцена на талентот на уметник што му припаѓа на овој или оној правец. По еден повод, пред неколку години, тој ми изјави:

— Според мен, сите правци, сите струења во уметноста се добри. Само, може да има добро остварување и лошо остварување — без оглед на правецот на кој му припаѓа авторот. Како што може една реалистичка слика да биде лоша, исто така една абстрактна слика може да биде добра. Се разбира, тоа зависи единствено од дарбата, од талентираноста на нејзиниот творец, а не од сликарскиот правец.

Меѓутоа, останувајќи му верен на реалистичкиот третман, Владимирски секогаш, во секоја слика е нов во хармонизацијата на боите, во созвучјето на нијансите, во вечноот баране на нов, свой сопствен ликовен израз, секогаш е нов во искреноста на доживувањето и во искреноштта на ликовното кажување, нов е во сина „облагородување на пејсажот“, како што еднаш рече поет-академик Славко Џиневски.

Основната форма во сликарското искажување на Томе Владимирски е пејсажот, а најтипични се, ми се чини, неговите жити. Ако во афионите на Личностите ќе го поиздаме авторот без да го прочитаме неговиот постпис, ако за некоја слика на мајка со дете ќе ја погледнеме ке речеме дека е дело на Мартиноски, — житата на Томе Владимирски исто така веднаш ќе ги препознаеме по неговиот карактеристичен, својествен третман.

Тука, Владимирски не слика само пејсажи. Покрај доста голема серија убави портрети, тој има и скоро 50 големи композиции со теми од нашата историја и од нашата Народностодободителна борба. За слики со оваа тематика има добиено неколку награди на конкурсот што ги распишуваше Историскиот музеј од Скопје. Повеќето од овие големи слики му се откупени од страна на високи институции и музеи. Голем број слики, пак, особено портрети и пејсажи, му се наоѓаат кај приватни лица во Скопје, Белград и други места.

СЦЕНОГРАФСКИТЕ остварувања се посебно поглавје во ликовното творештво на Томе Владимирски. Нив ги одликува студиозност, проучување на историскот и социјалниот момент опфатен со театарското дело, за да може ликовното обликување да биде навистина дообјаснување и илustrација на драмскиот текст.

Така ласкаво ги обележува тие остварувања и театарската критика.

Белградскиот театарски критичар Ели Финци, иаку добро познат по тоа што не е ни најмалку дарелкив при изречувањето одреди за остварувањата на сцената, ги приказот на претставата „Вејка на ветрот“ од Коле Чашуле, на Стеријиното позорје пред десетина години, утврдува во рецензијата во весникот „Политика“ дека „артистите играат во упростениот декор на Томе Владимирски, којшто со скромни средства постигнува впечаток на богат американски амбиент“.

Рецензентот на скопска „Нова Македонија“ Бранко Заревски забележува во приказот на претставата на „Шума“ од Острошки: „Сценографијата на Томе Владимирски, функционална, ја остварува општата атмосфера на делото и придонесува за осветлувањето на неговата основна идеја. И уште нешто: еден успешен експеримент во црно-бело, што деше со боја и пластика, и ги ретушира одделните натуралистички напасени места во дјевството“.

Еден друг театарски рещенент на „Нова Македонија“, Иван Мазов, забележува дека „сценографијата на Томе Владимирски беше не само иновативна, туку и мошне спектакуларна што исто така значајно придонесуваше за општата спектакуларност на претставата“.

А еве што вели Борис Петковски, прикажувајќи ја изведбата на балетот „Леједово езеро“ од Чайковски: „Одделната вредност на оваа претстава се јавува сценографијата на Томе Владимирски. Создавајќи еден романтичен амбиент, со мерка во изборот на боите и деталите, Владимирски создава адекватна атмосфера на либертото и музиката“...

Слични констатации прават и мнозина други театарски рещененти во весниците, на радиото и во списанијата.

Во последно време Владимирски има навлезено во една нова фаза од своето ликовно творештво со серијата пејсажи од долината на Радика и од кањоните на нејзините притоки. Но исто така како што му останува верен на својот реалистички-третман и во првите пејсажи, во многубројните портрети, во големите композиции и во серијата пејсажи наредена „Крај Вардар“, со која излезе и на посебна тематска изложба, — Владимирски му останува верен на тој третман и во новата колекција. И тутка тој останува пак свој и својствен, со своите основни сликарски карактеристики, но со обогатена и се повеќе распешана палета.

Не ќе биде одвишно, мислам, ако ја крајот изнесеме уште неколку, така да ги наречеме, технички податоци: Владимирски досега има приредено 14 самостојни изложби, а настапувал на сите групни изложби на членовите на Друштвото на ликовните уметници на Македонија — чиј, патем речено, е еден од основачите — и тоа како во Скопје, така и во другите републики на Југославија, како што впрочем има настапувано и на неколку изложби на југословенски ликовни уметници во неколку странски земји.

Рековме дека Владимирски е пословично скромен човек. Тој никогаш не сака сам да се истакнува. Тоа е далечно од неговиот карактер, од неговата психа. Меѓутоа, вредноста се пробива сама по себе, и така Владимирски има добиено досега убави признања. За својата уметничка дејност трипати е одликуван од Претседателот на Републиката, а двапати е наградуван од Извештајниот совет на Собранието на Македонија. За споменатата тематска изложба „Крај Вардар“ ја доби Октомвријската награда во 1960 година, а во минатата година беше награден за животото дело.

Владимирски е уште во разгорот на творештвото. На неговите платила ние се уште скреќаваме плодни жити и зелени полиња, распеани крајвардарски пејсажи и немирни брзјаци на разбеснетата Радика и нејзините палави притоки. Сите тие ни раскажуваат за една убавина, убаво доживеана и убаво сликарски изразена. Не прашуваме за правецот во кој се создадени овие платна што возбудуваат со својата линија и боја. Ние ги гледаме и пријатно ни е до толку повеќе што во нив ги препознаваме нашите полиња и ридишта, нашите реки и планини, нашето македонско небо. Затоа ги чувствувааме како познати, наши, мили. А преку нив го согледуваме и лицето на творецот, лицот на дјевството добар човек и уметник — Томе Владимирски.